



Граѓански буџет

на Општина Кочани
2021 година



Приходи

Буџет
755.443.000 денари

- Глоби, судски и административни такси
- Такси и надоместоци
- Други неданочни приходи

- Продажба на градежно земјиште и нематеријални вложувања

- Данок на доход од добивка и од капитални добивки
- Даноци на имот
- Даноци од специфични услуги
- Такси на користење или дозволи за вршење дејност

- Други домашни задолжувања

- Трансфери од други нивоа на власт
- Донации од странство
- Тековни донации



Расходи

Детски градинки
57.014.000
денари

Унапредување
на здравствена
заштита
4.060.000
денари

Култура
4.000.000
денари

Локален
економски развој
8.642.000
денари

Совет на
општината
6.470.000
денари

Спорт и
рекреација
4.500.000
денари

Образование
317.007.000
денари

Комунални дејности
141.669.000
денари

Урбано планирање
и уредување на
градежно земјиште
96.209.000
денари

Родова
еднаквост
308.000
денари

Градоначалник
2.906.000
денари

Противпожарна
заштита
11.045.000
денари

Заштита на
животна средина
и природа
6.845.000
денари

Општинска
администрација
62.196.000
денари

Библиотекарство
17.626.000
денари



Родова еднаквост

308.000 денари



Култура

4.000.000 денари





Совет на Општина Кочани

6.470.000 денари



Градоначалник

2.906.000 денари





62.196.000 денари





Комунални дејности

Изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

0,56% Изградба на сообраќајна сигнализација

Паркови и зеленило

2,77%

2,41%

Другу комунални дејности

4,74%

0,37% Набавка на урбана опрема

1,99% Одржување и изградба на системи за снабдување со вода

Јавно осветлување

7,60%

Јавна чистота


4,86%

0,37% Јавен локален превоз

0,75% Набавка на
Подземни контејнери

73,57%

Одржување, изградба и реконструкција на локални патишта






Противпожарна заштита

11.045.000 денари



Унапредување на здравствена заштита


4.060.000 денари






Библиотекарство

12.789.000 денари



Детски Градинки


57.014.000 денари






Спорт и рекреација

4.500.000 денари



Локален економски развој

9.722.000 денари





Образование

4.500.000 денари

Реконструкција на училишта и
изработка на техничка документација

1,87%

Тековни расходи
15,95%

Набавка на опрема

1,80%

Поправки и тековно пдржување

4,87%


Плати и надоместоци
73,39%

Еразмус+ проекти

1,36%

0,74%

Субвенции и трансфери






Заштита на животна средина и природа

11.045.000 денари



Урбанистичко планирање и уредување на градежно земјиште

97.346.000 денари





Проекти 2021 година



Асфалтирање и реконструкција на улици во села
8.800.000 денари



Изградба и реконструкција на булевар „Стево Теодосиевски“
и ул. „Димитар Влахов“ со кружни текови
10.550.162 денари



Проекти 2021 година



Изградба и реконструкција на ул.„Иван Иванов Балаш,, и ул.„Роза Петрова“, тротоари и паркинзи.

8.279.278 денари



Изградба на пет кружни текови на ул.„Теодосија Паунов“

11.124.950 денари



Проекти 2021 година



Реконструкција на градски парк

42.906.765 денари



Изградба на пет кружни текови на ул. „Тодосие Паунов“

3.000.000 денари



Проекти 2021 година



Изградба на тротоар до с.Бели со улично осветлување

3.999.456 денари



Асфалтирање на ул.„Ване Грдовјански“, крак на ул.„Македонска“ и крак на ул.„Кресненско востание“

3.969.562 денари



Проекти 2021 година



Асфалтирање на ул. „Димитрија Лазаров“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „8ми Септември“ и ул. 529

6.516.023 денари



Регулација на дел од коритото на Кочанска Река

Вкупен буџет **14.400.000 денари**

Сопствено учество **3.800.000 денари**



Проекти 2021 година



Изградба на жардинерии на разделно зеленило на ул. „Тодосие Паунов“

4.912.280 денари



Набавка и поставување на урбана опрема

432.711 денари



Проекти 2021 година



Изградба на тротоари

3.190.501 денари



Изградба на потпорни ѕидови

4.037.166 денари



Проекти 2021 година



Бетонирање на пристапни улици во градот и населени места

3.240.688 денари



Чистење на земјоделски канали во населени места

370.166 денари



Проекти 2021 година



Бетонирање на пристапни улици во градот и населени места

3.240.688 денари



Асфалтирање на „Станбена улица“ бр.1

2.054.712 денари



Проекти 2021 година



Изградба на земјоделски патишта

2.419.011 денари



Изработка на проектна документација за изградба на Булеварско решение за влез во Кочани (од с.Грдовци)

649.458 денари